



Врз основа на член 67 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, на ден \_\_\_\_\_ година ги донесе следните

## **ОПШТИ УСЛОВИ**

**За отворање, водење и затворање на трансакциска сметка на физички лица – резиденти и нерезиденти во НЛБ Банка АД Скопје**

## Содржина

1.	Определување на поимите	3
2.	Вовед	3
3.	Отворање на трансакциска сметка	4
3.1.	трансакциска сметка (општа)	5
3.2.	трансакциска сметка на нерезидент	5
4.	Водење на сметката	6
5.	Извршување на налози	7
6.	Дополнителни услуги	8
7.	Известување и промени на податоци на имателот на сметката	8
8.	Пресметување на камати на средства, провизија и трошоци	8
9.	Затворање на сметка	9
10.	Останати одредби	10

## 1. Определување на поимите

**Банка:** НЛБ Банка АД Скопје

**Имател на сметка** е физичко лице кое со Банката ќе склучи договор за трансакциска сметка.

**Овластено лице** е лице кое Имателот на сметката писмено ќе го овласти за располагање со средствата на сметката.

**Застапник** е законски застапник или старател кој во рамките на законското овластување или овластувањето дадено со одлука на надлежен орган, го застапува Имателот на трансакциска сметка, кој има ограничена деловна способност или е деловно неспособен.

Трансакциска сметка на Имател- резидент (во понатамошниот текст: сметка): девизна сметка преку која се вршат наплати и плаќања со нерезиденти и со резиденти во девизи, пренос на средства од/на девизен депозит како и уплати и исплати во ефективни странски пари, согласно Законот за девизно работење и другите подзаконски акти.

Трансакциска сметка на Имател- нерезидент (во понатамошниот текст: сметка): девизна и денарска сметка преку која се вршат наплати и плаќања од трансакции со резиденти, пренос на средства со нерезиденти, како и уплати и исплати во ефективни странски и домашни пари, согласно Законот за девизно работење и другите подзаконски акти.

Покритие на трансакциска сметка: состојба на трансакциската сметка од претходниот ден зголемена за приливот на средства во текот на денот и за средствата одобрени врз основа на договор со банката за дозволеното негативно салдо на сметката, намалено за плаќањата во текот на денот до моментот на утврдување на покритието.

**Налог за плаќање** (во продолжение: налог) е налог или овластување на Имателот на сметката за Банката, која ја води неговата сметка, на товар на таа сметка да изврши пренос на паричните средства во корист на друга сметка или во корист на сметка на Банката и во корист на примачот на плаќањето, или од сметката да исплати готовина. Налогот мора да ги содржи сите законски пропишани елементи, без оглед на неговата форма и начинот на доставување на Банката.

**Прием на налогот:** значи доставување, односно предавање на налогот на Банката на договорен начин.

**Прифаќање на налогот:** значи констатирање на условите за реализирање на налогот. Банката налогот го прима ако налогот е правилно пополнет, ги содржи сите податоци што се бараат според законот, ако за него е обезбедено покритие и ако кон него е приложена пропишана документација. Ако тие услови не се исполнети, Банката го одбива налогот најдоцна следниот работен ден по датумот, кој Имателот на сметката го определил за датум на реализација.

**Датум на валута:** тоа е датум со кој банката на налогодавачот обезбедува покритие за налогот на сметката на банката примач на плаќањето или банката посредник на плаќањето.

**Работен ден:** е секој ден од понеделник до петок, освен сабота, недела, и неработни денови согласно позитивните прописи, како и денови за кои Банката ќе донесе одлука дека се неработни.

**Извршување на налогот:** тоа е намалување на покритието на сметката на Имателот и воедно зголемување на покритието на сметката на примачот, ако сметката на примачот на плаќањето е кај иста банка. Ако примачот има сметка кај друга банка, се смета дека банката го извршила налогот кога го намалила покритието на сметката на Имателот и го испратила налогот и обезбедила покритие за прилив на сметката на примачот кај друга банка.

## 2. Вовед

1. Со овие општи услови НЛБ Банка АД Скопје ги уредува условите за отворање, водење и затворање на сметки на Имателите на сметки, роковите, поврзани со извршувањето на наложите, определувањето на каматата на средствата на сметките, надоместоците и трошоците во врска со вршењето на услугите, начините и роковите за известување на Имателите, рекламациите и нивната важност.

2. Доколку со одредбите на посебните договори со Имателите на сметките се предвидени различни услови, права, обврски и одговорности од оние што се предвидени со овие општи услови се применуваат и важат одредбите од посебните договори.

3. Општите услови се составен дел од договорот за трансакциска сметка, врз основа на кој, а по претходно барање на имателот Банката отвора сметка.

Составен дел од овие општи услови се:

- извадок од важечката Одлука за Тарифата за надоместоците на услугите што ги врши НЛБ Банка АД Скопје кој се однесува на работењето, коешто е предмет на овие општи услови;
- извадок од важечката Одлука за политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје која се однесува на работењето коешто е предмет на овие општи услови.
- Терминските планови за вршење на платен промет со странство и во земјата преку сметката (во продолжение: термински планови).
- Еден примерок од овие Општи услови и составни делови од претходниот став, Банката му ги врачува на Имателот на сметката пред склучувањето на Договорот.

### 3. Отворање на трансакциска сметка

1. Правниот однос помеѓу Банката и Имателот на сметката настанува со денот на потпишувањето на договорот за трансакциска сметка.
2. Банката на Имателот на сметката му отвора трансакциска сметка ако тој ги исполнува следните услови:
  - поднесе барање за отворање на сметка на интерен образец на Банката;
  - приложи документација која овозможува идентификација на Имателот на сметката, законскиот застапникот и лицата овластени од нив за отворање на сметката, располагање со средствата на сметката имајќи ги предвид прописите, вклучувајќи ги одредбите на законот, кој се однесува на спречување на перење пари
  - ги приложи сите потребни податоци и друга документација согласно со важечките прописи и евентуално друга документација, која ќе ја побара Банката. Документацијата потребна за отворање на сметка, треба да биде презентирана во оригинал или во фотокопија заверена од овластено лице (Нотар) при што Банката задолжително задржува фотокопија од презентираната документација.
3. Банката ќе изврши ажурирање на документацијата за идентификација на резидентот веднаш по истекувањето на рокот на важност на документот за лична идентификација врз основа на важечки документот за лична идентификација.
4. Банката ќе изврши ажурирање на документацијата за идентификација на нерезидентот веднаш по истекувањето на рокот на важност на патната исправа врз основа на важечка патна исправа.
5. Банката ќе отвори сметка за едно лице како трансакциска сметка, со можност истата да биде мултивалутна.
6. Банката веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден по приемот на барањето за отворање на сметка и целосно комплетираната документација склучува договор за трансакциска сметка и ја отвора сметката или пак го одбива барањето. Имателот може да почне да работи преку сметката веднаш, а надоцна првиот работен ден по склучувањето на договорот.
7. Банката го задржува правото да го одбие отворањето на сметката без притоа да ја наведе причината за одбивањето на барањето за отворање на сметка.

### 3.1. Трансакциска сметка на резидент

Трансакциска сметка Банката ја отвора врз основа на барање за отворање на сметка кое ќе го поднесе физичко лице кое има статус на резидент, односно законскиот застапник на резидентот или друго овластено лице од резидентот или законскиот застапник.

Пред да отвори сметка банката задолжително го утврдува идентитетот на резидентот, неговиот законски застапник или на лицата овластени од нив за отварање/работење со сметката, врз основа на важечка документација

Банката го идентификува резидентот – физичкото лице, врз основа на важечка лична карта или патна исправа од која се утврдува постојаното место на живеење во Република Македонија, односно ги идентификува странските физички лица кои привремено престојуваат во Република Македонија, врз основа на важечка виза за престој, односно работна виза во траење од најмногу шест месеци. Законскиот застапник или лицата овластени за отварање/работење со сметката на резидентот се идентификуваат врз основа на:

-важечки документ како доказ дека лицето е законски застапник на резидентот и документ за лична идентификација на законскиот застапник

-писмено овластување потпишано од резидентот-физичко лице или од неговиот законски застапник потврдено од овластено лице(нотар)ако овластеното лице се појавува во Банката во отсуство на имателот на сметката, односно законскиот застапник и документ за лична идентификација на лицето кое се овластува за отварање/работење со сметката.

Банката по отворањето на сметката на Имателот на сметката и на овластеното лице им изработува идентификациона дебитна картичка (Visa Electron или MasterDebit Paypass) поврзана со трансакциската сметка на која е отпечатен бројот на трансакциска сметка.

Имателот на сметката и овластеното лице можат картичката да ја користат за трансакции на шалтер, на ПОС терминалите (продажни места во земјата и странство), електронска трговија (e-commerce), и на банкомати во земјата и во странство .

Услуги кои Имателот може да ги користи: -трајни налози, директни оптоварувања, електронско банкарство и др.

Покритието на сметката Имателот го обезбедува со приливи од плати, пензии или лични трансфери, други приливи и уплати, наплати од нерезиденти и резиденти, пренос на средства, од/на девизен депозит, уплати во ефективни странски и домашни пари и др.

Банката на Имателот на сметката може да му одобри дозволено пречекорување на состојбата на сметката.

Трансакциската сметка истовремено и задолжително ќе се користи како =трансакциска сметка и тоа за:

- Наплати и плаќања со нерезиденти и резиденти;
- Пренос на средства, од/на девизен депозит,;
- Уплати и исплати во ефективни странски и домашни пари; во согласност со Законот за девизно работење, други закони и другите подзаконски акти донесени врз основа на Закон.

### 3.2. Трансакциска сметка на нерезидент

Трансакциска сметка на нерезидент Банката отвора врз основа на барање за отворање на сметка кое ќе го поднесе нерезидентот, законски застапник на нерезидентот или друго лице овластено од нерезидентот или законскиот застапник. Пред да отвори сметка банката задолжително го утврдува идентитетот :

- за сопственикот на сметката – важечка патна исправа или важечка лична карта, ако лицето доаѓа од држава членка на Европската унија или од држава со која Р.Македонија има склучено билатерална спогодба за прекугранично патување на државјани на двете земји, од кои се утврдува постојаното место на живеење во странство доколку во документот не е наведено постојаното место на живеење во странство,, Банката го

обезбедува овој податок од сигурни и независни извори или преку потпишана изјава од нерезидентот во која е наведено постојаното место на живеење во странство, ваква писмена изјава не се прифаќа од нерезиденти од соседните земји на Република Македонија.

-За законскиот застапник важечки документ за лична идентификација како и доказ дека лицето е законски застапник

-за **лицата овластени** за отварање/работа со сметките на нерезидентот физичко лице-важечки документ за лична идентификација и писмено овластување потпишано од нерезидентот сопственикот на сметката или неговиот законски застапник заверено на нотар (ако овластеното лице се појавува во банката во отсуство на имателот на сметката или неговиот законски застапник).

При отварање на сметка на нерезидент физичко лице од претходниот став, Банката е го информира физичкото лице за добивање на третман на резидент согласно регулативата во РМ којашто се однесува на странски физички лица кои во РМ престојуваат привремено со работна виза или виза за престој од најмалку 6 месеци. Странското физичко лице коешто се идентификува со документ издаден од МНР (дипломат) има статус на нерезидент.

#### **4. Водење на сметката**

1. Сите информации и податоци кои се однесуваат на водењето на трансакциската сметка се од доверлива природа и претставуваат деловна тајна, освен во случаите кога информациите и податоците треба да се достават врз основа на писмено барање на суд, извршител, други државни органи и трети лица врз основа на нивните овластувања во согласност со позитивните законски прописи или со кои Банката има склучено договори за редовно и задоцнето намирување на обврските на клиентите,.

2. Имателот на сметката се согласува и дозволува на Банката во секое време самата да може да обезбеди податоци на лицата од претходниот став кои се однесуваат на водењето на сметката и се наведени во барањето за отворање на сметка.

3. Банката се обврзува преку трансакциската сметка за Имателот на сметката да прима уплати и да врши исплати во границите на средствата на сметката во странска валута. На денарската сметка вршењето на исплати може да се направи и во границите на дозволеното пречекорување, согласно со Договорот за дозволено пречекорување кој ќе го склучи со Имателот на сметката .

4. Позитивната состојба на трансакциска сметка ќе се смета за паричен депозит по видување во Банката која ја води сметката.

5. Имателот на сметката може изречно и писмено да овласти трети лица за располагање со средствата на сметката. Овластувањето може да биде колективно и поединечно. Овластувањето не може да се пренесува на други лица и не може да се однесува на затворање на сметката. Овластеното лице не може да поднесе барање за дозволено пречекорување на состојбата на сметката или за издавање на платежна картичка.

6. Лицата, овластени за располагање со средствата на сметката како и законскиот застапник кај Банката мора да го депонираат својот потпис, на соодветен образец. Потписите, доставени до Банката, важат се до нивното писмено отповикување на овластувањето за располагање со средствата, односно службено известување за смрт на лицето.

7. Застапникот кој во рамките на законското овластување или овластувањето, дадено со одлука на надлежен орган го застапува Имателот на сметката, кој е ограничено деловно способен или не е деловно способен, не може за располагање со сметката да овласти трети лица.

8. Ако Имателот на сметката на денот на истекот на договорот за орочување на неговите средства кај Банката има блокирана сметка, Банката нема да го продолжи договорот за

орочување на средства. Орочените средства на Имателот на сметка чија сметка е блокирана, на денот на истекот на договорот за орочување на средствата ќе бидат пренесени на трансакциската сметка на Имателот на сметката

## **5. Извршување на налози за плаќање и наплата**

1. Налозите кои Имателот на сметката и ги доставува на Банката мора да бидат пополнети согласно со позитивните законски прописи. Налогот може да биде доставен во хартиена, електронска и др. форма

Банката го прифаќа налогот за плаќање кога се исполнети следниве услови:

- Ако налогот е правилно составен, ги содржи сите информации и податоци барани и потребни согласно позитивните прописи и ако е потпишан од овластени лица,
- Ако налогот е пропратен со сите неопходни документи пропишани и определени со законските и подзаконските акти, а во согласност со интерните акти на Банката.
- Ако е обезбедено покритие на сметка на Имателот на сметката кај Банката за плаќање на налогот

и за плаќање на надоместоците и трошоците на Банката.

- Ако налогот како и самото плаќање е во согласност со важечките домашни и меѓународни закони и прописи.

2. Имателот на трансакциската сметка врши достава на налози во електронска форма и користи останати електронски услуги исклучиво преку системот за електронско банкарство на Банката и согласно условите определени во посебен договор за таа намена.

3. Имателот на сметката е одговорен за точноста и потполноста на податоците во налогот. Банката не одговара за евентуалната штета која би настанала кај Имателот заради извршување на погрешно, нецелосно пополнети, фалсификувани или променети налози. Налозите кои не ги исполнуваат условите за прием, Банката ги одбива и најдоцна следниот работен ден ги враќа и за тоа писмено, по електронски пат, или по друг канал на комуникација за тоа го известува Имателот на сметката.

4. Извршувањето на налогот не смее да биде поврзан со никаков услов за одложување или раскинување. Ако е запишан услов за одложување или раскинување, тој нема да произведува правно дејство.

5. Ако Банката ја води сметката на Имателот во домашна валута и во странски валути, во случај ако за реализација на налог во валута, на која гласи налогот, на сметката нема доволно средства, по добиена согласност од Имателот на сметката Банката врши конверзија од другите расположливи валути по налог на Имателот на сметката. (со примена на менувачкиот курс на Банката кој важи на денот на трансакцијата). Под ден на трансакција се подразбира датумот кој имателот на сметката изричито го навел како датум кога бара да се спроведе соодветната трансакција. Истиот може да биде ист или поголем од датумот на поднесување доколку Банката прифатила да прима налози со идни датуми или ако природата на трансакцијата е таква да не може да се изврши за еден ден Имателот на сметката треба да даде инструкции, односно налог за конверзија при што во случај ако Имателот не даде инструкции Банката го задржува правото самата да изврши конверзија.

7. Погрешно книжено задолжување или одобрување на сметката, без одобрение на Имателот на сметката, коешто е последица на грешка на Банката или нејзините надворешни соработници, Банката може да го отстрани со спротивно книжење, така што состојбата на сметката да биде непроменета. Банката за тоа го известува Имателот на сметката со извод на

состојбата и прометот, кој го испраќа на договорениот начин утврден во барањето за отворање на сметка и во договорот за трансакциска сметка.

## **6. Дополнителни услуги**

Банката на Имателот на сметката му овозможува и дополнителни услуги, поврзани со трансакциската сметка, за што Банката и Имателот на сметката се договараат со посебен договор.

## **7. Известување и промени на податоци на Имателот на сметката**

1. Имателот на сметката е должен најдоцна во рок од 3 дена да ја извести Банката за сите промени во врска со промените на личните и други податоци на овластените лица и други податоци кои се однесуваат на водењето на сметката и се наведени во барањето за отворање на сметка. Банката не одговара за штетата, настаната поради непочитувањето на обврските во врска со известувањето за промените.

2. Банката го известува Имателот на сметката за промените на состојбата на сметката со извод на состојбата и прометот, кој го издава лично или на друг начин на барање на клиентот или на друг начин предвиден во договорната документација. начинот утврден во барањето за отворање на сметка и во договорот за трансакциска сметка.

Кога станува збор за писмено известување на Банката, се смета дека известувањето е правилно и уредно доставено, ако е испратено на последната пријавена адреса која Банката ја има во својата евиденција, доставено на е-маил адреса пријавена од клиентот, издадено на шалтер на барање на клиентот или пак преку користење на услугите на електронското банкарство.

## **8. Пресметување на камати на средства, провизија и трошоци**

1. Банката пресметува и одобрува камата на дневните состојби на средствата на сметката на Имателот на сметка, според каматна стапка согласно важечката одлука за Политиката на каматните стапки на НЛБ Банка АД Скопје. Банката пресметаната камата ја запишува на крајот на пресметковниот период и при затварањето сметката.

2. Банката има право на Имателот на сметката да му пресмета и наплати од сметката надоместоци и трошоци за вршење на услугите според важечката Тарифа за надоместоци за услугите што ги врши Банката објавени на видно место во просториите на Банката и на официјалната интернет страна на Банката по истекот на месецот или при затворање на трансакциската сметка со задолжување. Имателот на сметката за тоа го известува со извод издаден на шалтер или пак преку користење на услугите на електронското банкарство

3. Покрај надоместоците и трошоците од претходниот став Банката пресметува и надоместок за платени трошоци на странските банки кои произлегуваат од вршењето на платниот промет со странство, по налог/во корист на Имателот на сметката.

За наплата на надоместоците за извршени услуги и трошоците на име на вршење на платниот промет или побарувања настанати по тој основ Банката има право да ја задолжи сметката на Имателот

4. Имателот на сметката изречно и неотповикливо ја овластува Банката да ја задолжува сметката во врска со надоместоците за вршење на банкарски услуги, сите други трошоци поврзани со платниот промет со странство и сите побарувања кои можат да настанат во врска со работењето со сметката, согласно со Одлуката за тарифата на надоместоците за услуги што ги врши НЛБ Банка АД Скопје.

Имателот на сметката ја овластува Банката да ја задолжува сметката за измирување на доспеани, а ненаплатени обврски кон Банката, по сите основи.

Имателот на сметката е обврзан да обезбеди покритие на сметката при доспевање било која од горенаведените обврските



5. За пресметка на висината на надоместоците и трошоците од странска валута во домашна валута се користи средниот курс на Народна банка на РМ, важечки на денот на пресметката. Доколку за плаќање на надоместоците и трошоците се употреби странска валута, странската валута се откупува според куповниот курс од Менувачката курсната листа на Банката на денот на порамнување на обврските.

Имателот на сметката ја овластува Банката да ја пополни и потпише заклучницата за купопродажба на девизи

6. Банката е овластена да располага со средствата на сметката без дополнителна согласност, односно налог на Имателот на сметката во следните случаи:

- Заради плаќање по основ на судски одлуки, налози за извршување од надлежен извршител согласно Законот за извршување, решенија за присилна наплата на други надлежни органи или во друг случаи предвидени со задолжителни прописи од сите расположливи средства доставени за наплата согласно позитивните прописи
- Заради блокирање на сметката (во случај на обезбедување, привремени мерки, итн) врз основа на одлука на суд или друг надлежен орган, а во согласност со задолжителните и важечки прописи.
- Врз основа на посебни договори, договорни овластувања, писмено овластување од Имателот на сметката и во други случаи предвидени со законите и другите прописи.

7. Банката на видно место во просториите на Банката и на официјалната интернет страна на Банката ги објавува Одлука за политиката на каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје и Одлуката за тарифата на надоместоците за услуги што ги врши НЛБ Банка АД Скопје.

## **9. Затворање на сметка**

1. Имателот на сметката може со согласност на Банката било кога, по писмен пат да го раскине договорот за сметката. Имателот на сметката може договорот да го раскине и еднострано со отказан рок од 15 дена. Во двата случаи Имателот на сметката е должен во целост да ги подмири сите обврски од договорот за трансакциска сметка, настанати до денот на раскинување на Договорот. Банката го задржува правото да го одбие барањето на Имателот на сметката за раскинување на договорот, доколку во моментот на поднесување на барањето имателот има билансни и/или потенцијални вонбилансни обврски спрема Банката.

2. Имателот на сметката има обврска на Банката веднаш писмено да и ја соопшти секоја промена којашто би можела да влијае на важноста на договорот. Доколку не го стори тоа, Банката може да еднострано го раскине договорот без отказан рок. Сите финансиски и други последици, настанати или кои можат да настанат заради неблагоприятно известување за промените, паѓаат на товар на Имателот на сметката.

3. Банката може било кога еднострано писмено да го раскине договорот со отказан рок од 15 дена, а без отказан рок доколку Имателот не ги почитува позитивните прописи, односно работи и се однесува спротивно со Општите услови, Договорот за трансакциска сметка и другите интерни акти на Банката.

4. Доколку Имателот на сметка е нерезидент Банката ќе ја блокира сметката доколку нерезидентот не ја обезбеди потребната документација за ажурирање на податоците (веднаш по истекувањето на рокот на важност на патната исправа врз основа на важечка патна исправа), како и врз основа на одлука на суд или друг надлежен орган, кои се донесени врз основа на закон.

Банката нема да врши никакви одливи од средствата на сметките по нивното блокирање, се до ажурирање на потребната документација согласно позитивните законски акти.

5. Банката ја затвора сметката на учесникот и без негово писмено барање доколку на сметката нема салдо и промени во последните две години и истата не е блокирана, за

што Банката е должна задолжително да го извести Имателот на сметката во рок од два работни дена од денот на затворањето на сметката

Банката не може да ја затвори сметката доколку на истата се евидентирани неизвршени налози и основи за наплата.

6. Договорот престанува да важи со денот на затворање на сметката.

## **10. Завршни одредби**

1. Банката може согласно позитивните прописи и својата деловна политика да ги менува општите услови за кои Имателот на сметката мора да го запознае на еден од следните начини :со објавување на информацијата на изводот на неговата сметка , со објавување на официјалната интернет страница на Банката, на видно место во експозитурите сл.

2. Изменетите Општи услови Банката ќе ги објави во сите Експозитури и официјалната интернет страница на Банкат.

3. Ако Имателот на сметката не се согласува со измената на општите услови, тој може да поднесе барање за раскинување на договорот за трансакциска сметка и да бара затворање на сметката, во спротивно се смета дека е согласен со предложените измени и тие стануваат составен дел на договорот.Ако Банката не го прими барањето за раскинување на договорот во рок од 15 дена по завршување на месецот во кој е објавена информацијата се смета дека Имателот на сметката се согласува со променетите општи услови и истите стануваат составен дел на Договорот.

4. Заради заштита на своите интереси, Имателот на сметката е должен како строго доверливи да ги заштити и чува сите податоци поврзани со работењето со сметката.Банката не одговара за било каква штета која може да настане за Имателот на сметката како резултат на непочитувањето на обврските од претходниот став.

5. Банката не одговара за прекин на услугите при извршување на платниот промет со странство и за последиците од настанатиот прекин, кој е надвор од контрола на Банката, односно кој е последица на виша сила и околности кои не можеле да бидат предвидени, спречени, отстранети или избегнати од страна на Банката.

6.Банката ќе обезбеди заштита на личните податоци за Имателот на сметката и овластените лица согласно законската регулатива.Личните податоци ќе се користат само за потребите на работењето со сметката, врз основа на согласност на субјектите на личните податоци и во случај и на начин предвиден со закон или друг пропис.

Имателот на сметката застапникот по закон, односно овластените лица неотповикливо ја овластуваат Банката да ги добива сите податоци за Имателот на сметката, застапникот по закон, односно овластените лица од државните органи на Република Македонија.

Имателот на сметката, застапникот по закон, односно овластените лица со потпишувањето на Договор за трансакциска сметка, слободно и изречно, ја изјавуваат својата волја и даваат согласност на Банката да ги користи нивните лични и финансиски податоци(вклучувајќи го и ЕМБГ) , како и да ги дава нивните лични и финансиски податоци(вклучувајќи го ЕМБГ) на трето лице, со кое Банката има склучено посебен договор за пренос на податоци, согласно законските прописи, со цел ажурирање на наплата.

Имателот на сметката, застапникот по закон, односно овластените лица со потпишување на Договор за трансакциска сметка, слободно и изречно, ја изјавуваат својата волја и даваат согласност на Банката , податоците кои се сметаат за деловна тајна да бидат откриени на трето лице, со кое Банката има склучено посебен договор за пренос на податоци, со цел ажурирање на наплата.

7. Доколку настанат промени во законските прописи што го регулираат работењето со сметката, Банката ќе ги примени новите законски прописи и одредбите што ќе влезат во сила во времето

на важењето на Договор за отварање на трансакциона сметка. Доколку таквите промени не одговараат на интересите на Имателот на сметката, тој има право да го раскине овој Договор во рок од 15 дена од настанувањето на промената.

8. Овие општи услови се составен дел од договорот за отворање и водење на сметката и важат од 01.05.2016